



## Клучни карактеристики и бенефиции

- Апликацијата за финансово книговодство ги опфаќа сите неопходни функции за ажурирање на финансовите налози.
- Апликацијата овозможува кориснички сетирања на контата и контролите при внес на податоци
- Апликацијата овозможува креирање на урнеци за книжења.
- Апликација ги обезбедува сите неопходни прегледи и следење на трошоци и приходи по локации
- Апликацијата овозможува автоматско книжење на креираниот урнек – корисникот сам си дефинира полиња кои ги внесува и како се врши распределување – на кои конта се запишуваат вредностите одовие полиња.
- Апликацијата овозможува автоматско книжење на евидентирани записи од другите модули на комплетната апликацијата за книговодство:
  - од основни средства
  - од материјално книговодство
  - од благајничко работење
- Апликацијата дава голем број на прегледи од каде се гледа тековниот биланс и состојба на компанијата, прегледи кон коминтетни и др.

## Зошто нашиот софтвер?

- Поради нашиот интерес да се понуди решение кое ќе овозможи комплетно и квалитетно водење на финансовото книговодство.
- Поради целта да се овозможи решение кое е едноставно за користење од страна на корисниците.
- Поради нашето досегашно искуство со апликации од областа на книговодството.
- Поради можноста за интегрирање и автоматско книжење со др. апликации (материјално книговодство, благајничко работење, основни средства, плати и т.н.)
- Поради постоењето на различни улоги на корисници, можност за нивно менаџирање и флексибилност на доделување и одземање на определени функции и акции кон корисниците од страна на администраторот.
- Поради тоа што нашата компанија нуди соодветна поддршка и одржување со соодветно backup-ирање на податоците.
- Поради тоа што постојано ги следиме сите измени во законите нормативи на Р.Македонија.
- Бидејќи прифаќаме совети за усовршување на софтверот.

## Зошто Microsoft .NET околина?

Microsoft .NET околината е проверена општо светски прифатена технологија која го следи развојот на хардверските компоненти и нуди богата палета на алатки за брз развој на нови функционалности. Инсталацијата на клиентска страна е многу едноставна.

## Основни бенефиции на Microsoft .NET околината се:

- клиентски пристап до повеќе сервери
- начини на поврзување: локална мрежа, DialUp конекција илиширокопојасен Internet
- заштита на податоци преку различни нивоа на сигурност и употреба на единствени лозинки за секој корисник
- брзо пребарување на податоците низ базите
- можност за развој на Web-сервиси за лесно интегрирање со други системи работени во различни околин
- транспорт на податоците до оддалечени точки .. и многу други

Број на налог:  Дата:

Ставка

Реден број:

Опис:

Локација:

Тип на документ:   Број на документ:  Дата на документ:  Дата на валута:

Извод:

Комингент:

Конто должи:  Конто побарува:

Износ:  денари Износ:  денари

Реден број	Бр.на налог	Опис	Тип на документ	Бр.документ	Дата на док.	Локација	Комингент	Извод	Конто должи	Конто побарува	Должи	Побарува

Должи:  Побарува:  Салдо:

### Функционалности на системот:

- Евиденција на контен план
- Евиденција на локации (трошковни/приходовни места)
- Евиденција на типови документи
- Едноставно книжење на финансоиот налог со многу помошни функционалности
- Печатење на налог
- Преглед на налози
- Годишна иницијализација
- Аналитички и синтетички картици
- Картици на комингенти и локации

### Функционалности на системот:

- Синтетички и аналитички биланси
- Бруто биланси
- Бруто биланс со почетни салда
- Заклучен лист
- Заклучен лист со почетни салда
- Преглед за даночна пријава
- Пребарувања на документи по различни критериуми
- Шифрарници
- Менаџмент на корисници - динамичко додавање и одземање на функции на корисник

### Системски побарувања:

Апликацијата може да работи на следниве платформи:

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Потребен е:

- MS SQL Server 2005 – податковен сервер

Напомена: Доколку станува збор за мал број на конкурентни корисници на апликацијата, може да се инсталира MS SQL Server 2005 Express Edition, која е бесплатна едисија.

### За подетални информации:

**СИМТ д.о.о. Скопје**  
**Дрезденска 14**  
**Тел: +389 2 3069 591**  
**Факс: +389 2 3069 592**  
**E-mail: simt@simt.com.mk**  
**www.simt.com.mk**